



СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

*Основана 1922*

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

*Founded 1922*



## **Проект - СТАНДАРД Покровителство на Стопанска комора на Македонија**

Стопанската комора на Македонија, во напорите да го прошири асортиманот на услугите за своите членки, слично како и во другите комори со доброволно членство во развиените западноевропски земји, веќе неколку години го практикува Проектот: **Стандард ПОКРОВИТЕЛСТВО НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА.**

Целта на овој проект е да им понудиме на членките, во пакет, повеќе видови на услуги кои би ги користеле континуирано во подолг временски период и да ја ставиме на располагање на заинтересираните членки расположивата кадровска и техничка инфраструктура на Комората за развој на нивниот бизнис.

Суштината на Покровителството на Стопанската комора на Македонија се состои од следниве услуги:

- Претставување на ЛОГОТО на компанијата:
  - во е-верзијата на публикацијата Бизнис Инфо во издание на Комората, кој се дистрибуира до 10.000 фирми;
  - во салите за состаноци на Комората и во Регионалните канцеларии на Комората во Прилеп, Битола, Кавадарци, Штип и Кичево;
  - на Информативни табли за одреден настан со назнака "Покровители" ;
  - на коморскиот штанд на настани организирани од Стопанската комора на Македонија;
  - на посебен линк означен " Покровители" на веб-порталот на Комората;
  - во печатените, електронските изданија како и во промотивните материјали на Комората, согласно расположивиот закупен простор ;

- Преку Комората, како членка на Eurochambers (Асоцијација на европски комори) и International Chambers of Commerce (Меѓународната трговска комора), информации за активностите на меѓународната бизнис мрежа;
- Лобирање за главните прашања кои го засегаат бизнисот на Покровителот;
- Обезбедување бизнис информации за земјите во кои се наоѓаат деловните партнери на Покровителот, на негово барање;
- Учество на редовните позначајни деловни средби на претседателот на Стопанската комора на Македонија со бизнисмените-членки на Комората;
- Учество на редовните работни деловни средби со високи владини претставници;
- Бесплатно учество на бизнис-форуми и презентации во земјата, организирани од страна на Комората;
- Пристап до сервисите на веб-порталот на Комората ;
- Доставување на неделен коморски E-Newsletter по електронски пат;
- Бесплатна објава на компанијата на сервисот понуда-побарувачка на веб-порталот на Стопанската комора на Македонија;
- Дистрибуција на флаери/промотивни материјали на седници, состаноци, настани, бизнис форуми, семинари, презентации и други манифестации организирани во Комората - (доколку претходно компанијата Покровител го достави промотивниот материјал до Стопанската комора на Македонија);
- Можност за поставување на штанд на настани организирани во комората ;
- Попуст за котизација на Покровителот за учество на негови вработени на семинари/работилници/советувања со еминентни предавачи организирани во Комората;
- Еднаш годишно (од по еден месец - со врвни настани) брендирање на сала (со лого на компанијата, чашки, пенкала, бележници, календари, салфети, и друго - (доколку претходно истите се обезбедени од страна на компанијата - Покровител);
- Интервју со менаџерот на компанијата Покровител и негово електронско дистрибуирање до компаниите од базата на Стопанската комора на Македонија, како и објава во електронското издание Бизнис инфо на Комората;
- Овозможување на промоција - презентација на компанијата Покровител (power point презентација и сл.), на бизнис

форум, седница на здруженија, групации при Комората и други манифестации, кои се во организација на Комората во просториите на Стопанската комора на Македонија;

- Дистрибуција на промотивни материјали на Покровителот, при посетите на Комората на компании во Скопје и други градови во Р.Македонија (доколку достави компанијата промотивен материјал до Комората);
- Дистрибуција на промотивни материјали на компанијата Покровител, во сите регионални канцеларии на Стопанската комора на Македонија (доколку достави компанијата промотивен материјал до комората);
- Промотивни материјали на компанијата покровител на посебни рекламни панели - со назнака "Покровители на Стопанската комора на Македонија";
- Испраќање на електронски Newsletter подготвен од компанијата Покровител до 10.000 фирми членки, 4 пати во месецот.